



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република  
Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.

Петок, 19 јануари 1996  
Скопје

Број 3

Год. LII

Аконтацијата за 1996 година изнесува  
6.000 денари. Овој број чини 300  
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

21.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), согласно член 1 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93), Претседателот на Република Македонија, донесе

## ОДЛУКА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Извршувањето на изречената казна затвор им се заменува со условна осуда за време од 1 година на осудените лица:

1. Мирче Александар Динев од Струмица, во траење од 3 месеци,
2. Драге Никола Трајковски од Кичево, во траење од 3 месеци,
3. Елмаз Зуди Шаини од Струга, во траење од 3 месеци.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-16  
15 јануари 1996 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
Киро Глигоров, с.р.

22.

Врз основа на член 45 од Законот за Владата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

## ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОПАНСКА БАНКА ЗА АГЕНТ - ПЛАКАЧ ВО ИМЕ И ЗА СМЕТКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ОБВРСКИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КОН ПАРИСКИОТ КЛУБ НА ДОВЕРИТЕЛИ

1. Се овластува Стопанска банка А.Д. – Скопје да биде агент-плакач во име и за сметка на Република Македонија за обврските кои произлегуваат од долг на Република Македонија спрема Парискиот клуб на доверители, потпишан со секоја земја кредитор.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-153/1  
15 јануари 1996 година  
Скопје

Претседател на Владата на  
Република Македонија,  
Бранко Црвенковски, с.р.

23.

Врз основа на Законот за условите и начинот на користење на средствата на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 18/76 и 30/77) и Заклучокот од педесет и шестата седница, Владата на Република Македонија донесе

## ОДЛУКА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЛИДАРНОСТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ

Член 1

Од средствата на солидарноста на Република Македонија за санирање на објектите од дејноста на образованието оштетени во елементарни непогоди во 1994 и 1995 година, на Министерството за образование и физичка култура се доделуваат средства во износ од 100.000.000 (сто милиони) денари.

Член 2

Средствата од точка 1 на оваа одлука се даваат без обврска за враќање.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-158/1  
15 јануари 1996 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Бранко Црвенковски, с.р.

24.

Врз основа на член 54 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на РМ“ бр. 38/85, 18/89, 38/90 и 62/93), и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

## ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈАТА ЗА ИЗГРАДБА НА ПОГОН ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОИЗВОДИ ОД БРАШНО, НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА „ЧАИР“ – СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се определува локацијата за изградба на погон за производство на производи од брашно, на КП број 6195/2, „Кучевиште“ – Скопско, со вкупна површина од 4548 квадратни метри, чиј инвеститор ќе биде Трговското приватно претпријатие „Мигрос“ – Скопје и се определува земјиштето кое му припаѓа на објектот за неговата редовна употреба.

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог – ситуација во М 1:500, кој не се објавува, а се наоѓа во

Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-47/1  
15 јануари 1996 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Бранко Црвенковски, с. р.

25.

Врз основа на член 54 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на РМ“ бр. 38/85, 18/89, 38/90 и 62/83), и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈАТА ЗА ИЗ-  
ГРАДБА НА ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА  
СУВИ МАЛТЕРИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИ-  
НАТА ТЕТОВО**

1. Со оваа одлука се определува локацијата за изградба на Фабрика за производство на суви малтери, на КП бр. 234/1, КО „Цепчиште“, во м.в. „Ограде“, со вкупна површина од 1500 квадратни метри, на подрачјето на општината Тетово, чиј инвеститор ќе биде ЗТП „РОФИКС“ од с. Цепчиште – Тетовско, и се определува земјиштето кое му припаѓа на објектот за неговата редовна употреба.

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог – ситуација во М 1:500, кој не се објавува, а се наоѓа во Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-139/1  
15 јануари 1996 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Бранко Црвенковски, с. р.

26.

Врз основа на член 54 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на РМ“ бр. 38/85, 18/89, 38/90 и 62/93), и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата на Република Македонија донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈАТА ЗА ИЗ-  
ГРАДБА НА ХАЛА ЗА ПРЕРЕБОТКА НА КАМЕН  
ПОКРАЈ РЕГИОНАЛНИОТ ПАТ ТЕТОВО –  
СКОПЈЕ, СТАЦИОНАЖА НА КМ. 8+300 ЛЕВО,  
НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ТЕТОВО**

1. Со оваа одлука се определува локацијата за изградба на хала за преработка на камен покрај регионалниот пат Тетово – Скопје, стационоажа на км. 8+300 – лево, на КП број 649, КП број 782 и КП број 783 КО „Желино“, со вкупна површина од 20.000 квадратни метри, чиј инвеститор ќе биде Приватното претпријатие „Југогранит“ од с. Желино – Тетовско и се определува земјиштето кое му припаѓа на објектот за неговата редовна употреба.

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог – ситуација во М 1:500, кој не се објавува, а се наоѓа во Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-46/1  
15 јануари 1996 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Бранко Црвенковски, с. р.

27.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93), Владата донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА  
СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА**

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија, а може да се увезе без плаќање царина за потребите на Агенцијата на Република Македонија за санација на банка и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Колјчина
1	2	3	4
87.03		Патнички автомобили и други моторни возила, главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. бр. 87.02) вклучувајќи и моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот „Караван“ комби и т.н.) и автомобили за трки:	
	8703.2	- Други возила со клипни мотори и со палење со помош на свеќички, освен со ротациони клипни мотори:	
	8703.23	-- со зафатнина на цилиндрите над 1500 до 3000 см <sup>3</sup>	
	8703.231	--- патнички автомобили, составени:	
	8703.2311	---- над 1500 до 2000 см <sup>3</sup>	
	8703.3	а) Volkswagen Polo	1 парче
	8703.3	- Други возила со клипен мотор со внатрешно согорување на палење со помош на компресија (дизел или полудизел):	
	8703.32	-- со зафатнина на цилиндрите над 1500 до 2500 см <sup>3</sup>	
	8703.321	--- патнички автомобили, составени	
		а) Ауди	1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-39/1  
9 јануари 1996 година  
Скопје

Претседател на Владата на  
Република Македонија,  
Бранко Црвенковски, с. р.

28.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“, број 20/93) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

## РЕШЕНИЕ

## ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија, а може да се увезе без плаќање царина за потребите на Министерството за финансии и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
84.70		Машини за сметање, книговодствени машини, машини за франкирање, машини за издавање билети и слични машини, со вграден уред за сметање, регистер каси:	
	8470.2	-Други електрични машини за сметање:	
	8470.21	--со вграден уред за печатење а) со машини за сметање со вграден уред за печатење	7 парчиња
85.17		Електрични апарати за жичана телефонија и телеграфија, вклучувајќи и такви апарати за жичани системи со носечка струја:	
	8517.8	-други апарати:	
	8517.82	--за телеграфија:	
	8517.822	---телефакс апарати а) телефакс апарати	2 парчиња
87.03		Патнички автомобили и други моторни возила, главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тарифен број 87.02) вклучувајќи и моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот „Караван“ комби итн.) и автомобили за трки:	
	8703.2	-Други возила за клипни мотори и со палење со помош на свеќички, освен со ротациони клипни мотори:	
	8703.22	--со зафатнина на цилиндрите над 1000 до 1500 см3:	
	8703.221	---Патнички автомобили, составени	9 парчиња
90.09		Апарати за фотокопирање со вграден оптички систем, апарати за контактно копирање и апарати за термичко копирање:	
	9009.1	-Електростатички апарати за фотокопирање:	
	9009.11	--за репродукција на оригинал директно на копја (директна постапка)	
		а) канон 6012	7 парчиња
	9009.90	--Делови и прибор а) канон 1550	10 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-85/1  
15 јануари 1996 година  
Скопје

Претседател на Владата на  
Република Македонија  
Бранко Црвенковски, с. р.

29.

Врз основа на член 11 став 2 од Законот за буџетите („Службен весник на РМ“, бр. 79/93 и 3/94), министерот за финансии донесува

ПРАВИЛНИК  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРОШОЦИТЕ

## Член 1

Во Правилникот за класификација на трошоците („Службен весник на РМ“, бр. 23/94), класификацијата на трошоците на синтетичките конта од класата 4-трошоци се менува и гласи:

"КАТЕГОРИЈА I ТЕКОВНИ ТРОШОЦИ

## 40 - ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ

## 401 - Основни плати и наемнини

- 40101 - Основни плати - функционери
- 40102 - Основни плати - работници
- 40103 - Основни плати - работници во ДКП
- 40104 - Плати на наставници во странство
- 40105 - Плати за прекувремена работа
- 40106 - Плати за работа за време на празници
- 40107 - Плати за работа во ноќна смена
- 40108 - Плати за дежурства
- 40109 - Плати по други основи

## 402 - Надоместоци

- 40201 - Надомест за превоз до и од работното место
- 40202 - Надомест за храна
- 40203 - Надомест за годишен одмор
- 40204 - Надомест за теренски додаток
- 40205 - Надомест за боледување
- 40206 - Надомест за академици
- 40207 - Надомест за пратеници
- 40208 - Надомест за летачки персонал
- 40209 - Надомест за двоен живот
- 40210 - Надоместоци во фондот за ПИО
- 40211 - Надоместоци во фондот за здравство
- 40212 - Надоместоци во фондот за вработување
- 40219 - Други надоместоци

## 42 - СТОКИ И ДРУГИ УСЛУГИ

## 420 - Патни и дневни трошоци

- 42001 - Патување во земјата - хранарина (дневница)
- 42002 - Патување во земјата - патни трошоци
- 42003 - Патување во земјата - сместување
- 42004 - Патување во земјата - споредни трошоци
- 42005 - Патување во странство - хранарина (дневница)
- 42006 - Патување во странство - патни трошоци
- 42007 - Патување во странство - сместување
- 42008 - Патување во странство - споредни трошоци

## 421 - Комунални услуги

- 42101 - Струја
- 42102 - Вода и канализација
- 42103 - Пошта, телефон, телекс и курирски услуги
- 42104 - Ѓубретарина
- 42105 - Државни врски

42106 - Комунален придонес (градска рента)

42109 - Други комунални услуги

#### 422- Трошоци за затоплување

42201- Дрва

42202- Течни горива

42203- Јаглен

42204- Централно греење

42209 - Други трошоци за затоплување

#### 423- Материјали

42301 - Канцелариски материјали

42302 - Учебници, списанија, весници и други изданија

42303 - Копирање, печатење и издавање

42304 - Ленти, касети и друго за АОП

42305 - Средства за одржување на хигиена

42306 - Алати и ситен инвентар

42307 - Лекови

42308 - Храна

42309 - Униформи, работни облека и обувки

42310 - Материјали за АРМ

42311 - Материјали за МВР

42312 - Материјали за градобијна заштита

42313 - Материјали за радио сондажни мерења

42314 - Материјали за воена академија

42315 - Материјали за ППЕ

42319 - Други материјали

#### 424 - Трошоци за транспорт

42401 - Горива и масла

42402 - Гуми

42403 - Резервни делови

42404 - Регистрации и осигурување на моторни возила

42405 - Закупнина за моторни возила

42406 - Сервисирање на моторни возила

42407 - Издатоци за авио служба

42408 - Трошоци за транспорт на стоки

42409 - Други трошоци за транспорт

#### 425 - Тековно (рутинско) одржување

42501 - Згради

42502 - Патишта

42503 - Аеродроми

42504 - Опрема

42509 - Друга опрема и недвижности

#### 426 - Договорни услуги

42601 - Просторни и детални урбанистички планови

42602 - Програма за заштита на водите на реките и на езерата

42603 - Изработка на студии и проекти за заштита на животната средина

42604 - Статистички истражувања

42605 - Попис на население, домаќинства и земјоделски стопанства

42606 - Истражувања на архивска граѓа

42607 - Научно истражувачки проекти

42608 - Програма за поттикнување на земјоделското производство

42609 - Програма за премер и катастар

42610 - Закупнини за недвижности

42611 - Надоместоци за метеоролошки и хидрометеоролошки набљудувања

42612 - Надоместоци за испитување на квалитетот на води и аерозагаденост

42613 - Надоместоци за надворешни соработници

42614 - Надоместоци за судски преведувачи и меѓународна правна помош

42615 - Организирање на семинари и конференции

42616 - Награди-државни

42617 - Награди за уништен штетен дивеч

42618 - Надоместоци за редовно школување, специјализација и студиски престој на странски граѓани во Македонија

42619 - Надоместоци за здравствена заштита и здравствени услуги на осигуреници и други корисници

42620 - Надоместоци за здравствена заштита за лекување во странство

42621 - Надомест за платен промет и банкарска провизија

42622 - Надоместоци за рушење на објекти

42623 - Трошоци за реформа во образованието

42629 - Други договорни услуги

#### 427 Други оперативни трошоци

42701 - Оперативни трошоци на судовите

42702 - Оперативни трошоци на затворите

42703 - Изборни активности

42704 - Издатоци за спортски активности

42705 - Пропагандно-информативни активности во странство

42706 - Репрезентација

42707 - Осигурување на недвижности и права

42708 - Амортизација на нематеријални и материјални вложувања

42709 - Членарина во меѓународни организации

42710 - Членарина за заедница на општините и градовите

42711 - Постојана резерва (непредвидливи трошоци)

42712 - Тековна резерва (разновидни трошоци)

42713 - Трошоци за Олимписки игри, европски и светски првенства

42714 - Трошоци за одликувања

42715 - Трошоци за геодетско-сателитски снимања

42718 - Пренесени обврски од претходната година

42719 - Останати оперативни трошоци

#### 44 - ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ (ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА)

##### 441 - Трансфери до владини институции

44101 - Програма за систематски прегледи на деца, ученици и студенти

44102 - Програма за организирање и унапредување на крводарителството

44103 - Програма за здравствена заштита

44104 - Програма за задолжителна имунизација на населението против одредени заразни болести

44105 - Програма за испитување на појавата, раширеноста, спречувањето и сузбивањето на бруцелозата кај луѓето

44106 - Програма за превентивни мерки за спречување на ширењето на туберкулозата кај населението

44107 - Програма за заштита на населението од СИДА

44108 - Програма за активна здравствена заштита на мајките и децата

44109 - Здравствена заштита на лица кои не се осигурени по друг основ

44110 - Издавачка дејност

44111 - Библиотекарска дејност

44112 - Филмска дејност

44113 - Сценско уметничка дејност

44114 - Заштита на споменици на културата

44115 - Ликовна и музејска дејност

44116 - Културно уметнички манифестации

44117 - Трансфери до организациите за цивилна заштита

44118 - Трансфери до одделението за екологија

44119 - Трансфери до берзата за земјоделски производи

44120 - Ученички стандард

44121 - Студентски стандард

44122 - Трансфери до комисијата за односи со верските заедници

44123 - Трансфери до специјализирани организации за сместување на стари лица и хенџкејшпани деца

44124 - Трансфери за национални резервати

44125 - Трансфери до научно-истражувачки институции

44126 - Трансфери до институтот за заштита на културно уметнички споменици

44127 - Трансфери до Македонската информативна агенција

44128 - Трансфери до јавните гласила низ целата држава

44129 - Трансфери до Институтот за судска медицина

44130 - Трансфери за одделни радио емисии за странство

44131 - Трансфери за технолошки развој

44132 - Трансфери за техничка култура

44133 - Трансфери за лечење на душевно болни

44134 - Трансфери за лечење на лица согласно член 17 од Законот за здравствена заштита

44135 - Трансфери за здравствена заштита на странци

44136 - Програма за обезбедување средства за болните кои се третираат со дијализа, за набавка на лекови за трансплантација на болни и за набавка на цитостатици, инсулин и хормон за раст

44139 - Други трансфери до владини институции

##### 442 - Трансфери до единиците на локалната самоуправа

44201 - Средства за усогласување на приходите на единиците на локалната самоуправа

44202 - Плаќања до месните заедници

##### 443 - Државни дотации, трансфери на физички лица и на нестопански организации

- 44301 - Трансфери до Фондот за ПИО утврдени со Закон  
 44302 - Финансирање на правата на воените инвалиди и на лицата прогонувани и затворани за идеите и самобитноста на Македонската држава  
 44303 - Испратнина на пензионери и докуп на стаж  
 44304 - Помош за повратници од источно европските земји  
 44305 - Заштита на семејства чиј хранител е на отслужување на воениот рок  
 44306 - Плаќање за неправедно осудени лица  
 44307 - Детски додаток  
 44308 - Плаќања за фамилии кои се социјално загроени  
 44309 - Трансфери на невработени поради структурни промени  
 44310 - Плаќања до пензионери од ПИО  
 44311 - Трошоци за туристичка пропаганда  
 44312 - Трансфер до МОК  
 44313 - Плаќања до хуманитарни организации  
 44314 - Општествени организации и здруженија на граѓани  
 44315 - Трансфери до политичките партии  
 44316 - Трансфери за цивилини инвалиди од војната  
 44317 - Надомест за осудени лица  
 44318 - Трошоци за бегалци од други држави  
 44319 - Други трансфери на физички лица и на нестопански организации
- 444 - Трансфери по основ на субвенции**  
 44401 - Регреси за квалитетни сортни семиња  
 44402 - Регрес за дел од каматата по кредитите во земјоделието и резерви на одделни земјоделски производи  
 44403 - Премии за одделени земјоделски производи  
 44404 - Субвенционирање на цената на лебот и брашното  
 44405 - Стратегиски резерви на стоки  
 44406 - Стимулации на извозот  
 44407 - Субвенции во патниот сообраќај за превоз на студенти, ученици и хендикепирани лица  
 44408 - Преземени обврски по основ на девизни штедни влогови  
 44409 - Преземени обврски по основ на курсни разлики по странски кредити  
 44410 - Обврски по основ на ненаплатени девизни побарувања на претпријатија од странство  
 44411 - Обврски кон претпријатија по основ на технолошки вишок и преквалификација  
 44412 - Обврски по основ на курсни разлики за увоз на сурови нафти  
 44413 - Обврски кон издавачите на весници и списанија  
 44414 - Надоместок на дел од каматите на кредити за определени намени  
 44415 - Санација на банките  
 44416 - Плаќање до јавните претпријатија на општи - комунални потреби  
 44417 - Обртни средства за структурни промени  
 44419 - Други трансфери по основ на субвенции
- 445 - Трансфери во странство**

**45 - КАМАТНИ ПЛАЌАЊА**

- 451 - Камати по домашни кредити**  
 45101 - Камати по девизни штедни влогови  
 45109 - Камати по други домашни кредити
- 452 - Камати по странски кредити**  
 45201 - Камати по мултилатерални кредити  
 45209 - Камати по други странски кредити

**КАТЕГОРИЈА II. КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ****46 - КУПУВАЊЕ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА**

- 461 - Купување на земјишта и нематеријални средства**  
 46101 - Надоместок за одземен имот
- 462 - Купување на градежни објекти**  
 46201 - Откуп на станови на Македонците од Егејскиот дел на Македонија и за други повратници  
 46202 - Откуп на станови  
 46203 - Откуп на канцелариски згради и деловни просторини  
 46204 - Откуп на магацински и складштен простор  
 46209 - Купување на други градежни објекти
- 463 - Мебел и канцелариска опрема**  
 46301 - Купување на мебел и опрема за органите на управата  
 46302 - Опременување на информациониот систем на Републиката  
 46303 - Набавка на гласачка опрема и клима уреди за Парламентот  
 46304 - Опрема за геодетско-информативниот систем

- 46305 - Опрема за информациониот систем на Управата за јавни приходи  
 46309 - Друг мебел и канцелариска опрема
- 464 - Купување на моторни возила**  
 46401 - Возила за МВР  
 46402 - Авион  
 46409 - Други возила
- 465 - Физибалити студии, припрема на проекти и дизајн**  
 46501 - Проектот "Вардарски слив"  
 46502 - Студии и истражувања
- 466 - Постројки, опрема и машинерија**  
 46601 - Опрема за електрификација на селата  
 46602 - Опрема за подземен катастар  
 46603 - Опрема за детски градинки  
 46609 - Други постројки, опрема и машинерија
- 467 - Изградба, реновирање и унапредување**  
 46701 - Изградба на објекти во недоволно развиените единици на локалната самоуправа  
 46702 - Изградба и опремување на гранични премини  
 46703 - Финансирање на програмата за изградба и опремување на правосудните згради и казнио-поправните установи  
 46704 - Изградба на зимски центри  
 46705 - Пошумување  
 46706 - Изградба на споменици  
 46707 - Изградба на објекти од здравството  
 46708 - Изградба на објекти од образованието  
 46709 - Изградба на објекти од детската заштита  
 46710 - Изградба на деловни просторини  
 46711 - Изградба на складштни просторини  
 46712 - Изградба на патништа  
 46719 - Изградба на други објекти
- 468 - Основно и специјално одржување (инвестициско одржување)**  
 46801 - Реконструкција на градежни објекти  
 46802 - Реконструкција на опрема  
 46803 - Реконструкција на патништа и патни објекти  
 46804 - Реконструкција на улици  
 46809 - Останати плаќања за основно и специјално одржување

**47 - КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ**

- 471 - Капитални трансфери на владини институции**  
 47101 - Програма за штедење, супституција и рационално користење на сите видови енергија  
 47102 - Геолошки истражувања  
 47103 - Програма за ревитализација на селата  
 47104 - Програма за патништа  
 47109 - Други трансфери до владини институции

**472 - Капитални трансфери на единиците на локалната самоуправа**

- 47201 - Трансфер до недоволно развиените единици на локалната самоуправа за поттикнување на развојот на недоволно развиените подрачја  
 47202 - Изградба на водоводи во единиците на локалната самоуправа  
 47209 - Други капитални трансфери

**473 - Капитални трансфери на поединци и нестопански организации****474 - Капитални трансфери во странство****КАТЕГОРИЈА III. ДАВАЊЕ НА ЗАЕМИ, УЧЕСТВО ВО ДЕЛ ОД ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ И ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА****48 - ДАВАЊЕ НА ЗАЕМИ И УЧЕСТВО ВО ДЕЛ ОД ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ**

- 481 - Заеми на владини институции од исти нивоа на власт**  
**482 - Заеми на владини институции на единиците на локалната самоуправа**  
**483 - Заеми на поединци и нестопански организации**  
 48301 - Депозит на Буџетот во НБРМ  
 48302 - Депозит на Буџетот во деловна банка  
 48303 - Депозит во меѓународни банки  
 48304 - Наплатени гаранции
- 484 - Заеми на јавни и државни претпријатија**  
**485 - Учество со дел во јавните претпријатија**  
 48501 - Учество во претпријатието за гасификација  
 48502 - Учество во изградбата на железницата  
 48503 - Учество во претпријатијата за губарја
- 486 - Учество со дел во приватните претпријатија**

487 - Давање на земи во странство

488 - Учество во дел од капиталот во банки во странство

49 - АМОРТИЗАЦИЈА (ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА) И  
РАСПОРЕД НА ТРОШОЦИТЕ

491 - Отплата на домашен долг

49101 - Отплата на кредити спрема НБРМ

492 - Отплата на надворешен долг

49201 - Неизмирени обврски од претходни години

49202 - Отплата на мултилатерални кредити

49209 - Други отплати на надворешен долг

495 - Распоред на трошоците"

## Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1996 година.

Број 08 – 132/1  
11 јануари 1996 година  
Скопје

Министер за финансии,  
д-р Јане Милевски, с.р.

30.

Врз основа на член 52 став 1 точка 1 а во врска со член 9 став 1 точка 3 од Законот за заштита на животните од заразни болести што ја загрозуваат целата земја („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 43/86 и 53/91 и „Сл. весник на РМ“ бр. 83/92), кои со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија е преземен како републички пропис, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува

## НАРЕДБА

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА  
ВРШЕЊЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА МОТОРНИТЕ  
ВОЗИЛА НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ ПРИ ВЛЕ-  
ГУВАЊЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Наредбата за вршење на дезинфекција на моторните возила на граничните премини („Сл. весник на РМ“ бр. 53/95) престанува да важи.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11 – 154/1  
11 јануари 1996 година  
Скопје

Министер  
за земјоделство, шумарство и  
водостопанство,  
д-р Иван Ангелов, с.р.

31.

Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа донесува

## РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Центар 2 – Општина Центар, Скопје.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на применувањето на катастарот на недвижностите, од став 1 на ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78), за дел од катастарската

општина Скопје, во границите утврдени со записниците за омеѓување и скицата за омеѓување, кои се составен дел на ова решение, но не се објавуваат, а се чуваат во Републичката геодетска управа.

Број 10-136/1  
16 јануари 1996 година  
Скопје

Директор,  
дипл. геод. инж. Џоков Димитар, с.р.

32.

Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа, донесува

## РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Долно Косоврасти – Општина Дебар.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова Решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Од денот на применувањето на катастарот на недвижностите, од став 1 на ова Решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Број 10-135/1  
16 јануари 1996 година  
Скопје

Директор,  
дипл. геод. инж. Џоков Димитар, с.р.

33.

Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа, донесува

## РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Град Пробиштип – Општина Пробиштип.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова Решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Од денот на применувањето на катастарот на недвижностите, од став 1 на ова Решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Број 10-134/1  
16 јануари 1996 година  
Скопје

Директор,  
дипл. геод. инж. Џоков Димитар, с.р.

34.

Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа, донесува

## РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Раствојца – Општина Крушево.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова Решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Од денот на применувањето на катастарот на недвижностите, од став 1 на ова Решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Број 10-133/1  
16 јануари 1996 година  
Скопје

Директор,  
дипл. геод. инж. Цошов Димитар, с.р.

35.

Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа, донесува

**РЕШЕНИЕ**

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Кочиште – Општина Крушево.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова Решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Од денот на применувањето на катастарот на недвижностите, од став 1 на ова Решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Број 10-132/1  
16 јануари 1996 година  
Скопје

Директор,  
дипл. геод. инж. Цошов Димитар, с.р.

36.

Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа, донесува

**РЕШЕНИЕ**

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Острилци – Општина Крушево.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова Решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Од денот на применувањето на катастарот на недвижностите од став 1 на ова Решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Број 10-131/1  
16 јануари 1996 година  
Скопје

Директор,  
дипл. геод. инж. Цошов Димитар, с.р.

37.

Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа, донесува

**РЕШЕНИЕ**

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Турско Рударе – Општина Пробиштип.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова Решение во „Службен весник на Република Македонија“

Од денот на применувањето на катастарот на недвижностите од став 1 на ова Решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Број 10-130/1  
16 јануари 1996 година  
Скопје

Директор,  
дипл. геод. инж. Цошов Димитар, с.р.

38.

Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа, донесува

**РЕШЕНИЕ**

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Каменица – Општина Делчево.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова Решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Од денот на применувањето на катастарот на недвижностите, од став 1 на ова Решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Број 10-129/1  
16 јануари 1996 година  
Скопје

Директор,  
дипл. геод. инж. Цошов Димитар, с.р.

39.

Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа донесува

**РЕШЕНИЕ**

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Скорупа – Општина Радовиш.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова Решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Од денот на применувањето на катастарот на недвижностите, од став 1 на ова Решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Број 10-128/1  
16 јануари 1996 година  
Скопје

Директор,  
дипл. геод. инж. Цошов Димитар, с.р.

40.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 alineја 1 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 27 декември 1995 година, донесе

**ОДЛУКА**

1. СЕ УКИНУВА член 12 ставовите 3, 4 и 5 од Законот за сметководството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/93 и 6/95).

2. СЕ ПОНИШТУВААТ Правилникот за услови и критериуми за стекнување на професионални звања од

областа на сметководството, донесен од Собранието на Сојузот на сметководители, финансисти и ревизори на Република Македонија на 29 декември 1994 година и 20 септември 1995 година, и Правилникот за условите и критериумите за стекнување професионално звање од областа на сметководството – овластен сметководител, донесен од Конференцијата на Комората за сметководствено – финансиските работници на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/95) на 11 јануари 1995 година.

3. СЕ УКИНУВА времената мерка за запирање од извршување на поединечните акти и дејствија што се донесени, односно преземени врз основа на правилниците означени во точката 2 од оваа одлука.

4. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

5. Уставниот суд на Република Македонија, по поднесена иницијатива од Центарот за економско-правен консалтинг „В&Ф“, Комората на сметководствено-финансиските работници на Република Македонија и адвокатот Гаврил Коцевски сите од Скопје, со Решение У. бр. 247/95, 248/95 271/95 и 304/95 од 1 ноември 1995 година, поведе постапка за оценување уставноста на одредбите на член 12 ставовите 3, 4 и 5 од Законот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нивната согласност со Уставот, а правилниците означени во точката 2 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нивната согласност со Уставот и Законот за сметководството.

6. Судот на седницата утврди дека според член 12 став 1 од Законот за сметководството водењето на деловните евиденции субјектот (правните лица со седиште во Република Македонија и физичките лица кои вршат дејност утврдена со Законот за единствена класификација на дејностите и кои се обврзници на данок од добивка) го доверува на стручно лице внатре или надвор од субјектот, а според ставот 2 од овој член, стручното лице – овластениот сметководител е одговорно за исправноста на евиденцијата и за реалноста на податоците и нивно презентирање пред институциите за контрола и ревизија според одредбите на овој закон.

Со оспорената одредба на ставот 3 од овој член се уредува дека стручното лице – овластениот сметководител е должен да се регистрира во регистрот при стручната организација.

Стручната организација за сметководители, финансисти и ревизори, според оспорената одредба на ставот 4 од овој член, ги определува условите и критериумите за стекнување на звање на овластени сметководители и ревизори, а според оспорениот став 5 од овој член на Законот, таа организација ги издава и ги одзема сертификатите на овластен сметководител и ревизор.

Според ставот 6 од овој член на Законот, субјектот е должен да го пријави овластениот сметководител во Министерството за финансии, а според ставот 7 од овој член, Министерството за финансии води регистар на овластени лица од став 2 на овој член.

Со член 87 од Законот е утврдено дека одредбите на член 12 ставовите 3, 4, 5, 6 и 7 ќе се применуваат од 1 јануари 1996 година.

Судот, исто така, утврди дека со првонаведениот правилник означен во точката 2 од оваа одлука се уредуваат еднакви услови и критериуми за стекнување, доделување односно одземање на овластување издадено како сертификат за професионални звања од областа на сметководството. Така, како професионални звања, согласно номенклатурата се: сметководител, самостоен сметководител и овластен сметководител (член 2 од Правилникот). Со одредбите на членовите 3, 4 и 5 од Правилникот, посебно се определуваат елементите за сметководителот, самостојниот сметководител и овластениот сметководител, што ја сочинуваат содржината

на звањето што го поседуваат физичките лица за вршење на таа професија. Исто така, со членовите 6, 7, 8 и 9 одделно се определуваат условите што треба да ги исполнува физичкото лице за да се стекне со соодветното звање (школска подготовка, работно искуство и проверка на стручните знаења по посебен наставен план и програми).

Според членовите 10 и 11 од Правилникот се определуваат условите за стекнување на членство во Сојузот воопшто на правното лице и на правното лице за давање на интелектуални консалтинг услуги. Понатаму, со член 12 од Правилникот се уредува дека минималната школска подготовка на физичките лица од членовите 6, 7 и 8 се докажува со оригинално свидетелство, диплома или нострифициран документ, а со членовите 13, 14, 15 и 16 од Правилникот, конкретно се определува работното искуство што треба да го поседуваат соодветните звања на сметководителите.

Со член 17 од Правилникот се уредува должноста од континуирано и професионално усовршување спрема програмата за професионална едукација, која се евидентира во членската книшка на лицето стекнато со соодветно звање.

Со членовите 18 до 24 од Правилникот се уредува доделувањето, одземањето и евиденцијата на издадените сертификати за звањата, односно за нивното членство во Сојузот.

Со членовите 25 до 27 од Правилникот се уредува преодниот режим, при што, покрај другото е предвидено субјектот за давање на интелектуални консалтинг услуги од областа на сметководствено – финансиската проблематика да го губи својството на член во Сојузот, ако одржува советувања или предавања без претходна најава во Сојузот во рок од 120 дена пред одржување на советувањето, ако не ја подмирува чланарината или ако изнесе писмени ставови и мислења спротивни на мислењата и толкувањето на надлежен орган.

Со членовите 28 и 29 од Правилникот се уредува објавувањето во списанието „Сметководствено – финансиска ревија“ на стекнатите професионални звања на физичките лица и членството на правните лица во Сојузот како и влегувањето во сила и објавувањето на правилникот.

На крајот, Судот утврди дека со второнаведениот правилник означен во точката 2 од оваа одлука се уредуваат единствени услови и критериуми за стекнување, доделување, односно одземање на овластување издадено како сертификат за професионално звање од областа на сметководството – овластен сметководител. Предвидено е сертификатот за овластен сметководител да го издава оваа комора, на физички лица, кои имаат работно искуство во практиката од најмалку две години и стручни знаења што ги проверува посебна комисија овластена од Одборот за развој на сметководствената и финансиската теорија и практика, согласно изготвена програма. Со такво звање, согласно член 5 од Правилникот може да се стекне и физичко лице со несоодветна школска подготовка со работно искуство во практиката од најмалку пет години, во случај ако положи стручен испит пред Комисијата.

Според член 9 од Правилникот, по стекнување на професионално звање – овластен сметководител, физичкото лице е должно континуирано и професионално да се усовршува според програма за професионална едукација, што ја донесува Одборот по претходно мислење од Претседателството на Комората. Реедукацијата на овие лица, според став 4 од овој член, ја вршат правните лица – кои вршат консалтинг услуги.

Со Правилникот, исто така, се уредуваат прашања по однос на доделувањето и евиденцијата на сертификатите.

7. Според член 8 став 1 од Уставот, владеењето на правото е една од темелните вредности на уставниот



поредок на Република Македонија.

Со член 20 став 1 од Уставот на граѓаните им се гарантира слободата на здружување заради остварување и заштита на нивните политички, економски, социјални, културни и други права и уверувања.

Според член 32 став 1 од Уставот секој има право на работа и слободен избор на вработување, според ставот 2, секому, под еднакви услови, му е достапно секое работно место, а според ставот 5 од овој член на Уставот, остварувањето на правата на вработените и нивната положба се уредуваат со закон и со колективен договор.

Според член 52 став 4 од Уставот, законите и другите прописи не можат да имаат повратно дејство, освен по исклучок во случаи кога тоа е поповолно за граѓаните.

Со член 91 алинеја 1 од Уставот се уредува дека Владата на Република Македонија ја утврдува политиката на извршувањето на законите и другите прописи на Собранието и е одговорна за нивното извршување, а според алинеја 5 од овој член, таа донесува уредби и други прописи за извршување на законите.

Тргувајќи од содржината на наведените уставни одредби, а имајќи предвид дека со оспорените одредби на член 12 од Законот за сметководството се воспоставува обврска за стручното лице – овластен сметководител да се регистрира во регистар на стручната организација, дека стручната организација за сметководители, финансиери и ревизори ги определува условите и критериумите за стекнување на звањето на овластени сметководители и ревизори и дека оваа организација ги издава и ги одзема сертификатите на овластен сметководител и ревизор, според мислењето на Судот, се повредуваат одделни уставни принципи. Имено, деловните евиденции што се обезбедуваат преку водење на деловни книги имаат карактер на јавни документи и по својата природа се прашања од чисто јавно – правен карактер што се предмет на законско уредување. Според тоа, со закон не може да се овластува стручна организација како здружение на граѓани (сојуз, комора или друго професионално здружение), како што е во конкретниот случај со стручната организација за сметководители, финансиери и ревизори, да ги уредува таквите прашања. Во таа смисла, регистрирањето на овластените лица во посебен регистар, определувањето на условите и критериумите за стекнување на звања на овластени сметководители и ревизори и издавањето и одземањето на сертификатите на тие лица е предмет на законско уредување. Доколку заради специфичностите и рационалниот приод, тоа не може да се постигне, тогаш, врз оваа основа и во рамките утврдени со законот, нивната разработка, конкретизирање и доуредување, во рамките на извршната функција, може да се направи со донесување на пропис за извршување на законот, што е во ингеренции на Владата на Република Македонија, а не на стручна организација или здружение. Исто така, треба да се има предвид дека со давањето на јавни овластувања за уредување на прашањата како што се за деловните евиденции од страна на стручни организации, односно здруженија, доаѓа до судир на јавниот интерес олицетворен во државата, со интересите на таквата организација односно здружение.

Покрај тоа, со овластувањата на стручната организација да ги врши работите утврдени со оспорените одредби, поаѓајќи од нејзиниот карактер на доброволно здружување и зачленување, што може со свои акти да создава обврски само за своето членство, всушност се воспоставува присилно здружување, ограничувајќи ја гаранцијата на слободата на здружување.

Понатаму, преку утврдувањето на дополнителните услови за вршење на сметководствените работи што

најдиректно произлегуваат од оспорените одредби, се создаваат можности за ограничување на правото на работа, и правила, освен со закон и колективен договор, остварувањето на правата на вработените и нивната положба да се уредуваат и со акти на стручна организација.

Врз основа на горенаведеното, Судот оцени дека одредбите на член 12 ставовите 3, 4 и 5 од Законот за сметководството не се во согласност со наведените одредби од Уставот.

8. Тргувајќи од околноста што со оспорениот првонаведен правилник означен во точката 2 од оваа одлука, се уредуваат прашања за остварување на односите што произлегуваат од оспорените одредби на членот 12 од Законот за сметководството, Судот оцени дека и тој не е во согласност со Уставот. Покрај тоа, Правилникот не се движел во рамките на Законот, бидејќи врши категоризација на стручното лице – овластен сметководител на три посебни групи и утврдува различни услови и критериуми за стекнување со соодветното звање, во зависност од тоа дали се однесува на сметководител, самостоен сметководител или овластен сметководител. Исто така, со Правилникот се предвидуваат повеќе услови за стекнување со звањето овластен сметководител, а чие исполнување значи задолжително зачленување во Сојузот, како за физичките лица, така и за правните лица. Понатаму, се утврдуваат бројни ограничувања за вршителите на оваа дејност, кои излегуваат надвор од овластувањата утврдени со Уставот и Законот за сметководството, поради што Судот оцени дека Правилникот не е во согласност и од овој аспект.

9. Во однос на оспорениот второнаведен правилник означен во точката 2 од оваа одлука, покрај еден дел од причините за несогласност на оспорените одредби наведени во точките 7 и 8 од оваа одлука, Судот оцени дека тој не е во согласност со Уставот и Законот, бидејќи нема основ за негово донесување.

10. Судот ја укина времената мерка за запирање од извршување на поединечните акти и дејствија што се донесени, односно преземени врз основа на правилниците означени во точката 2 од оваа одлука, бидејќи ја донесе конечната одлука за оценување на нивната уставност и законитост.

11. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точките 1, 2 и 3 од оваа одлука.

12. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри Ислами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов.

У.бр. 247/95, 248/95,  
271/95 и 304/95

27 декември 1995 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Република  
Македонија,  
д-р Јован Проевски, с.р.

41.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 28 декември 1995 година, донесе

## ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Одлуката бр. 08-226/1, донесена од Собранието на Општина Крива Паланка на 5 мај 1995 година.

2. Оваа одлука произведува правно дејство со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија со решение У.бр. 289/95 од 22 ноември 1995 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одлуката означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нејзината согласност со Уставот и со Законот за шумите.

4. На седницата Судот утврди дека според член 1 од Одлуката се прогласува за заштитна зона шумата во манастирскиот комплекс „Свети Јоаким Осоговски“, а според ставот 2 од Одлуката се забранува експлоатацијата на дрвната маса во заштитната зона на Манастирскиот комплекс „Св. Јоаким Осоговски“ без оглед на сопственоста на шумата. Со член 3 од Одлуката се предвидува дека надзорот за спроведувањето на Одлуката ќе го врши инспекторот за шумарство – подрачна единица Крива Паланка, а во член 4 е предвидено нејзиното влегување во сила.

5. Според член 56 став 1 од Уставот сите природни богатства на Републиката, растителниот и животинскиот свет, добрата во општа употреба како и предметите и објектите од особено културно и историско значење определени со закон се добра од општ интерес за Републиката и уживаат посебна заштита.

Според член 6 од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/74, 15/86, 51/88, 20/90, 37/91, 44/91 и 83/92), шумите според својата намена се стопански, заштитни и со посебна намена.

Стопанските шуми служат првенствено за производство на дрво и други шумски производи. Заштитните шуми служат првенствено како заштита на земјиштето, водните текови, стопанските и други објекти и друг имот. Шумите со посебна намена се: шумите што претставуваат особени природни реткости или убавини, или со посебно научно или историско значење (национални паркови и шумски резервати) шумите наменети за излетишта, семенски насади и семенските објекти и шумите наменети за научни истражувања, настава, воени и други потреби утврдени со посебни прописи. Според член 79 од Законот, заштитна шума односно шума за излетишта прогласува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, за шумите што ќе се наменат за научни истражувања, настава и шумски резервати прогласувањето го врши Владата на Република Македонија, а националните паркови се прогласуваат со закон.

Од цитираните одредби од Уставот и од Законот за шумите произлегува дека шумите како добра од општ интерес уживаат посебна заштита и посебен режим на одржување, обновување, унапредување и користење како на шумите во општествена сопственост така и на шумите во приватна сопственост. Притоа, Законот извршил поделба на шумите и според нивната намена и ги определил органите што ќе го вршат прогласувањето на определена шума на заштитена шума, шума со посебна намена и за национални паркови. Така, за прогласување на заштитена шума е надлежно Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, за прогласување на шумите со посебна намена ја определил Владата на Република Македонија, а националните паркови се прогласуваат со закон.

Со оглед на тоа што општината не е овластена да врши прогласување на шумата за заштитна шума ниту да го уредува режимот на користење и стопанисување со шумите прогласени за заштитни шуми, туку тоа е во надлежност на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Судот оцени дека одлуката не е во согласност со означените уставни и законски одредби.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри Ислами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У.бр. 289/95  
22 ноември 1995 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на  
Република Македонија,  
д-р Јован Проевски, с.р.

## Огласен дел

### СУДСКИ ОГЛАСИ

#### ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I – СКОПЈЕ

Пред овој суд се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Демир Шакир од Скопје, поднесена против тужената Шакир Суада со непознато место на живеење.

Се повикува тужената Шакир Суада да се јави во судот во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас. Во спротивно, постапката ќе продолжи така што ќе и биде поставен привремен старател.

Од Општинскиот суд Скопје I – Скопје; Х.П. бр. 1434/95. (576)

#### ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II – СКОПЈЕ

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителката Нурише Метлило од Скопје, ул. “397” бр. 7, против тужениот Ерол Метлило од Скопје, а сега со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 2.000 денари.

Се повикува тужениот Ерол Метлило од Скопје да се јави во судот во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас и во истиот рок да ја достави својата адреса на живеење.

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, на истиот ќе му биде одреден привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, П. бр. 4041/95. (1)

Општинскиот суд Скопје II – Скопје огласува дека пред овој суд се води спор за утврдување право на користење на земјиште по тужба на тужителот Кадри Сали од Скопје, ул. „Јоаким Крчовски“ бр. 48, застапуван од адвокат Биљана Тозија од Скопје, против тужените Енвер Муртезани, Азби Муртезани, Расим Муртезани, Меди Акташ и Муртезани Кадрија.

Се повикуваат Муртезани Расим, Меди Акташ и Муртезани Кадри, во рок од 30 дена од објавувањето на судскиот оглас да се јават лично во судот или постават полномошник.

Во спротивно, доколку не се јават согласно член 83 и член 86 од ЗПП ќе им биде поставен привремен застапник кој ќе ги застапува нивните интереси во постапката.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, П. бр. 662/95. (9)

#### ОПШТИНСКИ СУД – ГОСТИВАР

Пред овој суд се води граѓанска постапка за оспорување на татковство по тужбата на тужителите Азизи Нермина, Емини моминско Асани Дрита и Емини Бецет, сите од с. Неготино – Гостиварско, против тужениот Азизи Азиз Реџеп од с. Боговиње – Тетовско. Вредност на спорот 100 денари.

На тужениот Азизи Азиз Реџеп од с. Боговиње му се поставува привремен застапник и тоа лицето Фазлиу Имер, дипл. правник од Гостивар, стручен соработник при Општинскиот суд во Гостивар, кој ќе го застапува тужениот во постапката сè додека тој или неговиот полномошник не се појават пред судот односно додека органот за старателство не ќе го извести судот дека назначил старател.

Од Општинскиот суд во Гостивар, П.бр. 1342/95. (7)

Пред Општинскиот суд во Гостивар во тек е процесна постапка за сопственост по основ на договор за купопродажба, по тужбата на тужителот Беќири Изета Незир од с. Добридол – Гостиварско, застапуван од полномошникот адвокат Амир Абдулаи од Гостивар, против тужениот Османи Аметов Рамиз од с. Добридол, сега со непознатата адреса во Р. Романија. Вредност на спорот 20.000,00 денари.

Се повикува Османи Аметов Рамиз од с. Добридол – Гостиварско, да се јави во Општинскиот суд Гостивар во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот или во истиот рок да ја достави точната адреса на живеење.

Во спротивно, ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси пред судот.

За привремен застапник се назначува Фидани Шоип, дипломиран правник, стручен соработник при општинскиот суд во Гостивар. Привремениот застапник ќе го застапува тужениот во постапката, се додека тужениот или негов полномошник не се појават пред судот.

Од Општинскиот суд во Гостивар, П.бр. 1357/95. (8)

#### ОПШТИНСКИ СУД – ТЕТОВО

Се повикува лицето Јаха Идаети од с. Желино – Тетовско, а сега со непознатата адреса во Германија, да се јави пред овој суд во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ или да постави свој полномошник кој ќе го застапува во спорот што се води по тужбата на тужителот Нухи Амети од с. Желино, за долг.

Доколку тужениот Јаха Идаети не се јави во определениот рок, судот по службена должност ќе му постави привремен старател кој ќе ги штити неговите права и интереси до окончување на постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 1729/95. (577)

Пред судот е во тек постапката за докажување на смртта на лицето Илија Рафајлоски, бивш од с. Волковија.

Се повикува Илија Рафајлоски бивш од с. Волковија, роден 12.VII.1906 година од татко Томе и мајка Лилјана, да се јави во просториите на Општинскиот суд во Тетово во рок од еден месец од денот на објавувањето на огласот или пак во погоре наведениот рок да се јави било кое лице кое нешто знае за Илија Рафајлоски.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р.бр. 685/95. (2)

Пред судот е во тек постапката за докажување на смртта на лицето Мејреме Салији од с. Цепчиште – Тетово.

Се повикува Мејреме Салији од с. Цепчиште да се јави во рок од еден месец по објавувањето на огласот во просториите на Општинскиот суд – Тетово, во наведениот рок или било кое друго лице што нешто знае за Мејреме Салију

Од Општинскиот суд во Тетово, Р.бр. 691/95. (3)

Се повикува Рамадани Абдула од с. Порој, или кое било друго лице што нешто знае за Рамадани Абдула од

с. Порој, да се јават во просториите на Општинскиот суд – Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во канцеларија 12/1.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р.бр. 305/95. (10)

#### ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС

Пред Општинскиот суд во Т. Велес заведен е спор за регрес по тужбата на тужителот АД за осигурување „Дунав“ Главна филијала Скопје – Скопје против тужениот Петровски Илија од Т. Велес, а сега со непозната адреса.

Бидејќи престојувалиштето на тужениот е непознато согласно чл. 84 ст. 2 т. 4 од ЗПП, за привремен застапник се одредува Варналиева Сузана, дипломиран правник стручен соработник при Општинскиот суд во Т. Велес. Привремениот застапник, ќе го застапува тужениот во постапката се додека тужениот не се појави пред судот, или пак негов полномошник.

Од Општинскиот суд во Т. Велес П. бр. 924/92. (5)

#### ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР

Пред овој суд се води процесна постапка за надомест на штета по тужбата на тужилачката страна Претпријатие во општествена сопственост за шумарство „Стогово“ – Дебар, против тужениот Туркеши Арбен од Дебар, сега со непознатата адреса.

Се повикува тужениот Туркеши Арбен да се јави во рок од 30 дена по објавување на огласот со писмен поднесок, да го извести судот за местото на своето живеалиште или лично да се јави пред судот и да достави податоци за местото на живеење.

Во спротивно, судот ќе му постави привремен старател од редот на адвокатите преку овој суд.

Од Општинскиот суд во Дебар, П. бр. 115/95. (6)

#### СУДСКИ РЕГИСТАР НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ

Од Судскиот регистар на политичките партии на 29.12.1995 година административно се бришани поради понатамошно водење во Регистарот на МВР – Градска управа за внатрешни работи Скопје, следниве здруженија на граѓани:

1. Рег. бр. 10 – „Достоинство“ – Здружение за заштита на човековите права на Македонците дискриминирани од Република Грција, со седиште во Скопје;
2. Рег. бр. 37 – Македонски совет за европско движење со седиште во Скопје;
3. Рег. бр. 38 – Млади европски федералисти на Македонија, со седиште во Скопје;
4. Рег. бр. 52 – Комитет на Хелсиншкиот парламент на граѓаните во Македонија, со седиште во Скопје;
5. Рег. бр. 62 – Форум за човекови права на Македонците од Егејскиот дел од Македонија, со седиште во Скопје;
6. Рег. бр. 64 – Асоцијација на европски студентски структури при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ со седиште во Скопје;
7. Рег. бр. 67 – Паневропска унија на Македонија, со седиште во Скопје;
8. Рег. бр. 69 – Здружение на Србите во Македонија, со седиште во Скопје.

Од Округниот суд во Скопје

#### ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Округниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3396/95, на регистарска влошка 1-60029-0-0-0, го запиша во судскиот реги-





своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 7.И.1996 година во 8,15 часот соба број 154 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (66)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 1050 од 27.Х.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот „ЕМЕ НОРМ“ Производно трговско претпријатие – Скопје, ул. „Христо Смирненски“ бр. 4-а.

За стечаен судија е одреден Јанко Узунов, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Арминовски Мито од Скопје, ул. „Петар Манџуков“ бр. 23-6, телефон 263-992.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 31.И.1996 година во 8 часот соба број 154 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (67)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 646/95 од 25.Х.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот АД „Аутомакедонија“ од Скопје, ул. „Мито Хаџивасилев“ бр. 20.

За стечаен судија е одреден Александар Јаниќ, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Димитар Мојсовски од Скопје, ул. „Рузвелтова“ бр. 67, телефон 164-780.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 21.И.1996 година во 11 часот, соба број 53-а при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (35)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 1612/95 од 05.Х.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот ТП „Новопром“ од Скопје, ул. „АВНОЈ“ бр. 72.

За стечаен судија е одредена Лидија Савовска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Тодор Христов од Скопје, ул. „В.С. – Бато“ бр. 43/50, телефон 410-573.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 15.И.1996 година во 11,30 часот, соба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (37)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 1665/95 од 13.Х.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот Производствено трговско услужно претпријатие „КМФ“ од Скопје, ул. „Илинденска“ бр. 6.

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Стефановски Раде од Скопје, ул. „Пелистерска“ бр. 1-П/7, телефон 251-738.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 15.И.1996 година во 8,25 часот, соба број 83 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (42)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 1844/95 од 14.Х.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот ПОС „Бентомак“ од Крива Паланка

За стечаен судија е одредена Мируша Еленоска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Милојко Ангеловски од Крива Паланка, ул. „Маршал Тито“ бр. 204/8, телефон 75-263.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 22.И.1996 година во 11,00 часот, соба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (43)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 976/95 од 16.Х.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП „Леска Комедра“ од Гостивар, с. Долна Бањица.

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Бибоски Јане, вработен во ОП „Горни Полок“ од Гостивар.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 22.И.1996 година во 9,00 часот, соба број 83 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (44)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 1326/95 од 25.Х.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот ИП „БУБЕ КОМПАНИ“ од Скопје ул. „Доков“ бр. 9 а.

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Мито Арминовски од Скопје, ул. „Петар Манџуков“ бр. 23 б, телефон 263-992.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 7.И.1996 година во 9,05 часот во соба број 83 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (64)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 1410/95 од 11.Х.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за инженеринг за трговија на големо и мало „МУН ИНЖЕЊЕРИНГ“ ул. „Мечкин Камен“ бр. 30 од Скопје.

За стечаен управник е одреден Мито Арминовски од Скопје, ул. „Петар Манџуков“ бр. 23 б, телефон 263-992.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 7.И.1996 година во 8,30 часот во соба број 154 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (65)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 1204/94 е отворена постапка за присилно порамнување во стечај над должникот ПОДП „Јавор“ од Гостивар со предлог: Должникот утврдените побарувања на доверителите да ги исплати во висина од 50% од една година, а времето да тече од денот на заклучувањето на присилното порамнување.

Сите доверители да ги пријават своите побарувања према должникот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ПОДП „Јавор“ од Гостивар во стечај без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 28.И.1996 година во 10,30 часот во соба број 83 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (47)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 1176/95 од 11.Х.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало „Да-Са“ од Скопје, ул. „Босна и Херцеговина“ бр.9.

За стечаен судија е одредена Ружица Топличанска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Младен Божиновски од Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 07.И.1996 година во 8,45 часот во соба број 154 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (48)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 884/95 од 18.Х.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот „Трготекстил Малопродажба“ АД од Скопје, ул. „Мито Хаџивасилев-Јасмин“ бр.50.

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Михајло Настасијевски на работа во „Годел“ – Скопје, телефон 421-014.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 05.И.1996 година во 11 часот, во соба број 53-а при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (49)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 882/95 од 14.XII.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот ПГТ „Рени Комерц“ – Скопје, ул. „Мирче Ацев“ бр. 80, с. Трубарово.

За стечаен судија е одредена Даница Младеновска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Тодорче Петровски од Скопје. ул. „Лисец“ бр. 23, Горно Лисиче, телефон 424-954.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 05.II.1996 година во 8,30 часот соба број 53-а при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (50)

## ЛИКВИДАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. бр. 896 од 09.I.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за трговија и услуги „Братство-Комерц“ од Титов Велес, ул. „Јовче Чучук“ бр. 29, со жиро сметка бр. 41600-601-32704.

За ликвидационен управник се определува Спирос Митревски од Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 109/4/34, телефон 418-628.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците без одлагање да ги намират своите долгови.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на 19.II.1996 година во 9 часот во соба број 60.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (45)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. бр. 296 од 05.I.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација на Претпријатието за производство, трговија и услуги „Тесла К. О.“ увоз-извоз ДОО Скопје со седиште на ул. „1558“ бр. 46.

За ликвидационен управник се определува Стојан Кожоровски од Скопје ул. „Рокомија“ бр. 35, телефон 612-360.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 06.II.1996 година во 10,50 часот во соба број 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (34)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. бр. 435/95 од 03.I.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација над Градежното претпријатие „Лисичанка-94“ ДОО експорт-импорт од село Лисичани – Кочани.

За ликвидационен управник се определува Заковски Илија од Скопје, ул. „Рузвелтова“ бр. 54, телефон 741-545.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират обврските према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник за 14.II.1996 година во 8,30 часот во соба број 154 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (36)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. бр. 411/95 од 03.I.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација над ППУ „Трета Нова“ од Скопје, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 70-6.

За ликвидационен управник се определува Спирос Митревски од Скопје бул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, телефон 418-628.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 30.I.1996 година во 8,25 часот во соба број 83 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (40)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. бр. 408/95 од 15.XII.1995 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, транспорт, трговија на големо и мало комерц увоз-извоз „Нина Комерц“ ц.о. Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-134045.

За ликвидационен управник се определува Дабески Жарко од Скопје, телефон 310-589.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на

огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за пријавените побарувања се закажува на 27.II.1996 година во 10,40 часот во соба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (31)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 416/95 од 05.I.1996 година објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, трговија и услуги „Хиком-Телекомуникациони системи“ експорт-импорт п.о. Скопје, ул. „Климент Охридски“ бр. 18 и број на жиро сметка 40100-501-247658.

За ликвидационен управник се определува Мирко Петрески од Скопје, бул. „АВНОЈ“ БР. 68/IV, телефон 417-488.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 06.II.1996 година во 10,40 часот во соба број 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (46)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. бр. 116/95 од 20.XII.1995 година заклучена е ликвидациона постапка над должникот Станбено претпријатие „Качево“ ДОО Качево, ул. „11 Септември“ бр. 103.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (57)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 18/95 од 11.I.1996 година објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за промет и посредување на големо и мало „Металокооп“ Д.О.О. од Скопје, ул. „Скопска“ бр. 6-в – Скопје.

За ликвидационен управник се определува Димитровски Бранко од Скопје, ул. „Мито Хаджисилев – Јасмин“ бр. 61/7, телефон 238-611.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 20.II.1996 година во 8,30 часот во соба број 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (63)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Ш.Л. бр. 7/96 од 9.I.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Транспортното трговско претпријатие „Мини Бизнис“ експорт-импорт д.о.о., с. Араччиново – Скопје.

За ликвидационен управник е определен Младен Божиновски од Скопје, улица „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 19.II.1996 година, во 8,30 часот, во соба број 154 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (29)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. бр. 393/95 од 05.XII.1995 година е отворена постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за трговија на големо и мало и производство „Атамија“ ц.о. – с. Кондово – Скопје, со жиро сметка 40100-601-240363.

За ликвидационен управник е одреден Дабески Жарко од Скопје, телефон 310-589.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 17.II.1996 година во 10,40 часот, соба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (32)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. бр. 426/95 од 27.XII.1995 година е отворена постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за трговија „Рена“ увоз-извоз ц.о. – Скопје, со жиро сметка 40100-601-225769.

За ликвидационен управник се определува Дабески Жарко од Скопје, телефон 310-589.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 17.II.1996 година во 10,40 часот, соба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (33)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр 9/96 од 5.1.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над „Ројал“ експорт-импорт ЦО – Трговско претпријатие за промет на мало и големо Скопје, ул. „391“ бр. 10-а и жиро сметка 40100-601-127988.

За ликвидационен управник се определува Илија Димитријевски од Скопје, ул. „Димо Хапидимов“ бр. 41-а, телефон 203-937

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 29. II. 1996 година во 11 часот, во соба број 60 на овој суд

Од Окружниот стопански суд во Скопје (30)

## МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печати:

Тркалезен печат под назив: Акционерско друштво со п.о. Скопје „Тутунска банка“ – 5. (205)

Печат под назив: ППС земјоделци ул. „Егејска“ 89, Прилеп. (217)

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр. 220497 издаден од ОВР Струга на име Винца Мустафа с. – Велешта, Струга (217-а)

Пасош бр. 146259 издаден од УВР Тетово на име Муслиу Меас с. М. Речица, Тетово. (218-а)

Пасош бр. 0366287 на име Адиоски Илмија, Дебар. (220-а)

Пасош бр. 0441020 на име Марку Аделина, Дебар. (221-а)

Пасош бр. 0398038 на име Нуредини Мустафа, Дебар. (222-а)

Пасош бр. 192568 издаден од УВР Тетово на име Шабани Бесник с. Камењане, Тетово. (206)

Пасош бр. 247002 издаден од УВР Тетово на име Беќири Бесим с. Желнини, Тетово. (207)

Пасош бр. 514173 на име Илијевска Жаклина с. Добраштите, Тетово. (208)

Пасош бр. 583297 на име Илијевски Жарко с. Добраштите, Тетово. (209)

Пасош бр. 0578818 на име Ѓорѓиев Душан нас. Оризари, Кочани. (210)

Пасош бр. 502481 на име Трајковски Ангел Трајче ул. „Благој Горев“ бр. 75/III/5. (211)

Чекови сер. бр. 9360326-9360340 од тековна сметка бр. 1950-95 издадени од Стопанска банка АД Скопје на име Билјана Миткова. (212)

Чекови од бр. 8721725 од 8721729 на тековна сметка бр. 22495-48 на име Елизабета Стојановска, ул. „Козара“ бр. 68/1-7, Скопје. (213)

Пасош бр. 172904 на име Илоски Драге, ул. „А. Турунџе“ 11, Охрид. (214)

Пасош бр. 632786 издаден од МВР Куманово на име Селимовски Себастијан ул. „Иво Лола Рибар“ 95, Куманово. (215)

Работна книшка на име Таири Неврус с. Г. Татени, Струга. (216)

Пасош бр. 194000 на име Бани Махмути с. Палчишта, Тетово. (218)

Чекови бр. 47382 и 47384 на име Николова Нада ул. „Дуго село“ бр. 12, Штип. (219)

Пасош бр. 653428 на име Ѓошевска Верка ул. „11-ти Октомври“ бр. 6/2/2, Т. Велес. (220)

Пасош бр. 172350 на име Хеџо Фадила булевар „Ослободување“ бр. 44, Кичево. (221)

Пасош бр. 0289879 издаден од УВР Прилеп на име Мусоски Демир ул. „Дебарска“ 42, Прилеп. (222)

Работна книшка на име Алиевски Шабан ул. „Осогово“ бр. 9, Куманово. (223)

Чек бр. 108519 од тековна сметка бр. 2530/78 на име Илиев Ванчо ул. „Сајбие Демир 4/31, Штип. (224)

Чекови сер. бр. 9320823, 24, 31, 32, 33, 34, 35, и чек бр. 8105873 издадени од Стоп. банка Скопје. (225)

Пасош бр. 265651 издаден од УВР Куманово на име Беќири Дехран ул. „Анѓа Ранковиќ“ бр. 11, Куманово. (226)

Чекови од тековна сметка бр. 16684-78 издадени од Стопанска банка Скопје – Централна Скопје-тековни сметки. (226)

Пасош на име Далиповски Ристем, с. Боровец, Струга. (227)

Пасош бр. 191120 на име Ибраими Исмет, с. Форино, Гостивар. (228)

Пасош бр. 104171 на име Амеди Муртезан ул. „Боге Вељаноски“ 178, Гостивар. (229)

Пасош бр. 0095749 издаден од УВР Прилеп на име Костоски Благоја ул. „Моша Пијаде“ бр. 28, Прилеп. (230)

Пасош бр. 553635 од 11. II. 1995 на име Петрушев Трајче с. Лозово, Св. Николе (231)

Пасош бр. 0261434 на име Микаровски Илија ул. „Таки Даскало“ 3А – Битола. (232)

Чекови од бр. 9008290 до 900295 издадени од Стопанска банка а. д. Скопје на име Сузана Давиткова, Скопје. (233)

Чекови од бр. 8975809 до 8975825 издадени од Стопанска банка АД Скопје на име Гордана Димовска-Илиевска, Скопје. (234)

Чекови од бр. 886051 до 8860530 од тековна см. 35812-90 издадени од Стопанска банка АД Скопје на име Јован Симоновски, Скопје. ( )

Пасош бр. 897/92 издадени од УВР Неготино на име Драган Трпковски ул. „Првوماјска“ бр. 38, Д. Капија. (235)

Решение бр. 18-8238/2-95 од 16. XI. 1995 година издадено од Министерство за надворешни работи – Скопје издадено на Претпријатието „ИНТЕР – ШОП КОМПАНИ ГРАМБИТЕР“ ДОО експорт-импорт, Скопје. (191)

Италијанска виза Е 449568 со важност од 17. III. 1992 година до 13. VII. 1998 година издадена во Италија на име Нехат Шакири, с. Арачиново, Скопје. (119)

Решение УП. бр. 14-6163 од 5. X. 1990 година издадено од СО Карпош Скопје на име Фазли Зибер с. Кондово, Скопје. (120)

Пасош бр. 199963 на име Велија Фљурим с. Неготино, Гостивар. (192)

Пасош бр. 10671 издаден од УВР Тетово на име Адил Исни, с. Копанце, Тетово. (193)

Пасош бр. 090273 на име Јашари Шабан с. Топлица, Гостивар. (194)

Пасош бр. 0338712 на име Петровски Зоран булевар „1ви мај“ бр. 26-83/4, Битола. (195)

Пасош на име Јаковлевски Александар, Скопје (197)

Пасош бр. 185126, издаден од ОВР Струга на име Зеќировски Казим с. Октиси, Струга. (198)

Пасош на име Петрушев Евгени бул. „АСНОМ“ 40/4, Скопје. (199)

Пасош бр. 688083 на име Хоџа Рашид ул. „22 октомври“ бр. 43, Кочани. (200)

Пасош бр. 0453994 издаден од ОВР Винаца на име Ѓорѓиев Свонко, Винаца. (201)

Пасош бр. 0578002 на име Ризовски Киро, Пехчево. (202)

Пасош бр. 0711372 на име Ризовска Трајанка, Пехчево. (203)

Пасош бр. 0023469 издаден од УВР Прилеп на име Келтаноски Звонко ул. „Димо Нареднико“ бр. 21, Прилеп. (204)

Тековна сметка бр. 32000 71554 на име Пешов Тодор, Винаца. (205)



Пасош бр. 0349170 издадени од УВР Гевгелија на име Ристо Ичков ул. „Крушевска“ бр. 4/2 Богданци. (236)

Пасош бр. 0276150 издадени од ГУВР Гевгелија на име Славица Ичкова ул. „Крушевска“ бр. 4/2, Богданци. (237)

Пасош бр. 489122/94 издадени од УВР – Куманово на име Тоде Божиновски ул. ЈНА“ бр. 92, Куманово. (238)

Пасош бр. 78116/93, издаден од ОВР – Струга на име Ставрски Јованче, с. Драслајца, Струга. (339-а)

Пасош бр. 553565 издаден од ОВР Струга на име Муса Асим с. Дабовјани, Струга. (81-а)

Пасош бр. 111373/94 издаден од УВР Куманово на име Азби Наипи с. Виштица ЗП. Матејче, Куманово. (82-а)

Пасош бр. 185249 издаден од ОВР Струга на име Лена Блерим, с. Радолишта, Струга. (83-а)

Работна книшка издадена од СО Ресен на име Голабоска (Николоска) Зорица, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 16, Струга. (88)

Пасош бр. 0043852 издаден од ОВР Делчево на име Ритзе Светла, ул. „Плачковица“ 66, Делчево. (84-а)

Работна книшка на име Зибер Камили ул. „Охридска“ бр. 15, Тетово. (85-а)

Пасош бр. 252006 на име Велија Алисан с. Неготино, Гостивар. (100)

Пасош бр. 0758228/95 издаден од ИВР Куманово на име Иле Николовски, ул. „Ајдучка чешма“ бр. 113, Куманово. (99)

Пасош бр. 737328/95 издаден од УВР Тетово на име Мемет Сулејмани, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 42, Тетово. (89)

Пасош бр. 617841/95 издаден од УВР Куманово на име Бранко Алексовски, с. Орах, Куманово. (90)

Пасош бр. 0558322/95 издаден од УВР Куманово на име Војо Додевски, ул. „Горче Петров“ бр. 71, Куманово. (91)

Пасош бр. 0244824/94 издаден од УВР Тетово на име Тихи Атовски, Тетово. (92)

Пасош бр. 0497593/95 издаден од УВР Гевгелија на име Ристо Динев, ул. „Петар Мусев“ бр. 12, Гевгелија. (93)

Пасош бр. 0497549/95 издаден од УВР Гевгелија на име Зоран Тодов, ул. „Илија Миов“ бр. 7, Гевгелија. (94)

Пасош бр. 0497544/95 издаден од УВР Гевгелија, ул. „Југославија“ бр. 21, Гевгелија. (95)

Пасош бр. 1649433/93 издаден од УВР Куманово на име Иснија Зекири, ул. „Михајло Пупин“ бр. 6, Куманово. (96)

Пасош бр. 169432/93 издаден од УВР Куманово на име Азем Зекири, ул. „Михајло Пупин“ бр. 6, Куманово. (97)

Пасош бр. 0665876/95 издаден од УВР Куманово на име Хава Исени, ул. „Никола Вапцаров“ бр. 20-А, Куманово. (98)

Пасош бр. 85989 издаден од УВР Тетово на име Бошкоски Симеон, ул. „И. Р. Лола“ бр. 138, Тетово. (98-а)

Пасош бр. 0248915/94 издаден од УВР Тетово на име Целал Садула, с. Цепчиште, Тетово. (101)

Пасош бр. 407945/94 издаден од УВР Тетово на име Даут Шерифи, с. Д. Палчиште, Тетово. (102)

Пасош бр. 407946/94 издаден од УВР Тетово на име Семир Шерифи, с. Д. Палчиште, Тетово. (103)

Пасош бр. 455223/95 издаден од УВР Тетово на име Махије Шерифи, с. Д. Палчиште, Тетово. (104)

Пасош бр. 514381/95 издаден од УВР Тетово на име Несет Шерифи, с. Д. Палчиште, Тетово. (105)

Пасош бр. 193888/94 издаден од УВР Тетово на име Алили Насер, с. Ново Село I, Тетово. (106)

Пасош бр. 0050747 издаден од ОВР Пробиштип на име Златинов Мирчо, с. Плешници, Пробиштип. (105)

Пасош бр. 397393 издаден од ОВР Кичево на име Целел Ајрола, с. Трапчиндол, Кичево. (106-а)

Пасош бр. 0452934 издаден од ОВР Делчево на име Гошева Татјана, с. Звегор, Делчево. (107)

Пасош бр. 080147 на име Димитроски Тодор, ул. „Б. Николоски“ бр. 23, Кичево. (108)

Пасош бр. 365814 на име Зенели Адил, ул. „Ј. Ј. Свештарот“ бр. 6, Кичево. (99-а)

Пасош бр. 147286 на име Хаљили Енгтеф, с. Гермо, Тетово. (109-а)

Пасош бр. 0007102 на име Лашкоска Роза, ул. „Октомвриска“ бр. 1/1, Прилеп. (110-а)

Пасош бр. 426483 на име Фаркаш Колман, Башино Село, Т. Велес. (111-а)

Пасош бр. 0098674 на име Бунтески Роберт, ул. „Орде Чопела“ бр. 20, Прилеп. (112-а)

Пасош бр. 80203 на име Незироски Бекир, ул. „Црни Дрим“ бр. 28, Струга. (113-а)

Пасош бр. 0563479/95 издаден од УВР Скопје на име Немедин Авдил, ул. „Волт Дизни“ 42, Скопје. (113-б)

#### ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал (Сл. весник на РМ бр. 38/93) претпријатието во општествена сопственост за неметали „Опалит“ Чешиново Кочани објавува

#### О Г Л А С

#### ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВА ЗА ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА

1. ПОС за неметали „Опалит“ Чешиново Кочани ги повикува поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на РМ, доколку имаат да ги пријават своите побарувања кон претпријатието во рок од 60 дена сметано од денот на објавувањето на огласот.

2. Седиштето на претпријатието во општествена сопственост за неметали „Опалит“ Чешиново Кочани е во село Чешиново.

3. Пријавувањето на побарувањата се врши на образец пропишан од агенцијата на РМ („Сл. весник на РМ“ бр. 3/94) кој истовремено се доставува до претпријатието и до агенцијата на Република Македонија во Скопје на ул. „Илинден“ 66.

ПОС „Опалит“ Чешиново – Кочани

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал (Сл. весник на РМ бр. 38/93) АДМС „ТЕХНОМОНТАЖА“ СТРУМИЦА објавува

#### О Г Л А С

#### ЗА ЈАВЕН ПОВИК НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО

1. АДМС „ТЕХНОМОНТАЖА“ СТРУМИЦА ги повикува поранешните сопственици и нивните правни

наследници, државјани на Република Македонија, да ги пријават своите побарувања во рок од 60 дена сметано од денот на објавувањето на овој оглас.

2. Пријавувањето на побарувањата се врши на Образец пропишан од Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

3. Своите побарувања барателите ги доставуваат до АДМС. „ТЕХНОМОНТАЖА“ СТРУМИЦА на ул. „Гоце Делчев“ бр. 117 во Струмица и еден примерок до Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

## О Б Ј А В И

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал АД „МАК-ПЕТРОЛ КОМПЈУТЕРИ“ – Скопје

### ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 8.12.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, според кој вкупниот капитал на АД „МАКПЕТРОЛ КОМПЈУТЕРИ“ има карактер на приватен.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Васил Горгов“ 33 во време од 9 до 15 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „ШАМПИЊОНИ“ А.Д. – Кочани

### ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 8.12.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: Издавање на акции заради дополнително вложување.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. Никола Карев 25 во време од / до 15 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, ОП „Рудкоп“ – Кавадарци

### ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 11.12.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

тието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата ќе се изврши со продажба на претпријатието на лицата кои го преземаат управувањето со претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа во Кавадарци – топилица ФЕНИ, во времето од 7 до 15 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал АД „ТРГО-ТЕКСТИЛ – АНГРО“ – Скопје

### ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 5.01.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. Мито Хаџивасилев – Јасмин 50 во време од 10 до 14 часот

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ТУТУНСКИ КОМБИНАТ „БЛАГОЈА ДЕСПОТОВСКИ-ШОВЕЉ“ А.Д. – СКОПЈЕ

### ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 5.01.1996 година донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на претпријатието на лице кои го преземаат управувањето со претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лице ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „11 Октомври“ бр. 125 Скопје во време од 8,00 до 14,00 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „ЕЛЕКТРОНСКА ИНДУСТРИЈА-КЕРАМИКА“ – Гостивар

### ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 8.12.1995 година донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Индустриска 4“ во време од 7 до 14 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, „ТЕКСТИЛ“ АД – Скопје

#### ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 5.01.1996 година донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: пренесување на остатокот на општествен капитал на Агенцијата за трансформација на Република Македонија.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Перо Наков“ 66 во време од 8 до 15 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, А.Д. „ДЕПЛАСТ“ – Дебар

#### ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 5.01.1996 година донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со откуп на претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лице ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Едвард Кардељ“ бр. 38 во време од 8,00 до 15,00 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, на А.Д. за трговија на големо и мало „Култура“, Ц.О. увоз-извоз – Кавадарци

#### ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 5.01.1996 година донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лице ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „7-ми Септември“ бр. 5/а во време од 9,00 до 14,00 часот.

## КОНКУРСИ

### МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ – СКОПЈЕ Ул. „Железничка“ бр. 50-б, Скопје распишуваат КОНКУРС

#### (Јавно наддавање)

За набавка на следните материјали:

I. 1. 1200 т. челично јаже за преднапрегање на бетонски носачи, светловлечено, отпуштено, со ниска релаксација, со пречник 15,2 мм (6/10<sup>3</sup>) и јакост 1670/1860.

2. 130.000 м. заштитни ребрасти челични цевки за кабли за преднапрегање, со следните димензии:  
Ø 60/0,25 мм сса 100.000 м.  
Ø 80/0,30 мм сса 30.000 м.

3. Лежишта за железнички мостови според следната спецификација:

	Распон на носачи L (м)			
	20	25	30	36
1. Количина				
1.1. неподвижни	208	532	104	144
1.2. подвижни во еден правец	154	424	82	88
1.3. подвижни во два правца	54	108	22	56
2. Реакции во (KN)				
2.1. Вертикални				
2.1.1. Максимална	862	1024	1900	2300
2.1.2. Минимална	344	634	1087	1375
2.2. Хоризонтални				
2.2.1. во X – оска	380	350	342	410
2.2.2. во Y – оска	380	350	437	524
3. Температурна дилатација (мм)	20	25	30	36
4. Агол на ротација (°)	0,20	0,15	0,15	0,25

4. Квалитет: За позиција 1 и 2 според Европски стандарди, а за позиција 3 според ДИН стандард.

5. Пакување: за меѓународен транспорт.

6. Паритет: EXW или CIF Солун.

II. Право на учество на конкурсот имаат домашни и странски правни лица.

III. Понудата треба да има важност најмалку 90 дена, сметано од денот на нејзиното давање.

IV. Материјалите од точка I треба да се испорачуваат sukcesивно во рок од 6 месеци, со почетен рок на испорака до крај на месец март 1996 година.

V. Плаќањето ќе се изврши со акредитив или дознака, а пожелно е да се понуди и кредитирање.

VI. Понудувачите треба да приложат со своите понуди привремена банкарска гаранција во износ од: за позиција 1 10.000 ДЕМ; за позиција 2 5.000 ДЕМ; и за позиција 3 15.000 ДЕМ, или да положат депозит во корист на купувачот и тоа домашните правни лица во денарска противвредност на жиро сметка на купувачот 40100-601-469 Завод за платен промет – Скопје, а странските правни лица конвертабилна валута при стопанската банка АД Скопје, SW IPT Адреса STOB MK 2X. Кеј Димитар Влахов број 4 – Скопје, во траење од најмалку 90 дена сметано од датумот на испоставената понуда.

На сите учесници кои не ја добиле работата на конкурсот, без одлагање ќе им биде вратена банкарската гаранција или уплатениот депозит.

Привремената банкарска гаранција или депозит на фирмата која ја добила работата на конкурс нема да и биде вратена, се до денот на депонирањето на дефинитивната гаранција на продавачот дека работата ќе биде уредно извршена.

VII. По соопштението на купувачот на фирмата која ја добила работата на конкурс, продавачот е должен во рок од 15 дена да депонира неотповиклива банкарска гаранција кај банката која ќе ја одреди купувачот на износ од 5% од вкупната вредност на стоката – предмет на купопродажба на одржаниот конкурс, а со важност

до 2 (два) месеца сметано од датумот кога купувачот го известил продавачот дека стоката уредно ја примил.

Доколку продавачот во означениот рок не депонира дефинитивна гаранција кај купувачот, овој има право да смета дека продавачот се откажал од работата и да ја активира, односно да ја изврши претходната гаранција кај банката гарант во своја корист.

VIII. Понудата, гарантно писмо или доказот за уплатен депозит секој посебно во одвоени пливови, во два примероци адресирани на Македонски железници, ул. „Железничка“ бр. 50-6 – Скопје, треба да стигнат најдоцна до 06.02.1996 година.

Сите понуди и нивни дополнувања кои ќе стигнат по овој рок нема да бидат земени предвид.

IX. Непотполнетите понуди или понудите без депонирање гаранција нема да бидат разгледувани.

X. Понудувачите можат да понудат испорака на било која позиција одделно, неколку позиции или сите заедно.

XI. Отворањето на понудите ќе се одржи на 12.2.1996 година во 12 часот во просторите на Македонските железници на горе наведената адреса.

XII. Купувачот го задржува правото сам да изврши избор на најповолна понуда, да не мора никому да му ги образложува причините и основаноста на својот избор и да го поништи конкурсот.

XIII. За дополнителни информации заинтересираните можат да се обратат во Секторот за изградба на нови пруги, телефон и факс 091 230-363 во работен ден од 07 – 15 часот.

Врз основа на член 74 од Законот за сметководство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/93), Завод за статистика ги утврдува и објавува

### КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 1995 ГО- ДИНА

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на производителите на индустриски производи во декември 1995 година во однос на ноември 1995 година е 0,003.

2. Коефициентот на пораст на цените на производителите на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на декември 1995 година е 0,022.

3. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи од секој месец во годината до крајот на годината е:

По месеци 1995

Јану- ари	Фе- руари	Март	Април	Мај	Јуни	Јули	Ав- густ	Сеп- тем- ври	Ок- том- ври	Ноем- ври	Де- кем- ври
0.016	0.004	0.001	0.008	0.006	0.006	0.006	0.030	0.008	0.003	0.003	0.000

4. Коефициентот на порастот на просекот на животните трошоци во Република Македонија во периодот од почетокот на годината до крајот на декември 1995 година во однос на просекот на животните трошоци во Република Македонија во 1994 година е 0,157.

Директор  
Светлана Автоновска, с. р.

### СОДРЖИНА

	Страна
21. Одлука за помилување на осудени лица . . .	49
22. Одлука за определување на Стопанска банка за агент-плаќач во име и за сметка на Република Македонија по обврските на Република Македонија кон Парискиот клуб на доверители . . . . .	49
23. Одлука за користење на средствата на солидарноста на Република Македонија за отстранување на последиците од елементарни непогоди. . . . .	49
24. Одлука за определување на локацијата за изградба на погон за производство на производи од брашно на подрачјето на општината „Чаир“ – Скопје . . . . .	49
25. Одлука за определување на локацијата за изградба на Фабрика за производство на суви малтери на подрачјето на општината Тетово . . . . .	50
26. Одлука за определување на локацијата за изградба на хала за преработка на камен покрај регионалниот пат Тетово – Скопје, стационата на км. 8+300 – лево, на подрачјето на општината Тетово . . . . .	50
27. Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина . . . . .	50
28. Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина . . . . .	51
29. Правилник за изменување на Правилникот за класификација на трошоците . . . . .	51
30. Наредба за престанување на Наредбата за вршење на дезинфекција на моторните возила на граничните премини при влегувањето во Република Македонија . . . . .	54
31. Решение на Републичката геодетска управа . . . . .	54
32. Решение на Републичката геодетска управа . . . . .	54
33. Решение на Републичката геодетска управа . . . . .	54
34. Решение на Републичката геодетска управа . . . . .	54
35. Решение на Републичката геодетска управа . . . . .	55
36. Решение на Републичката геодетска управа . . . . .	55
37. Решение на Републичката геодетска управа . . . . .	55
38. Решение на Републичката геодетска управа . . . . .	55
39. Решение на Републичката геодетска управа . . . . .	55
40. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 247/95, 248/95, 271/95 и 304/95 од 27 декември 1995 година . . . . .	55
41. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 289/95 од 22 ноември 1995 година. . . . .	57
Објава за коефициентите за порастот на цените и порастот на трошоците на животот во Република Македонија за месец декември 1995 година . . . . .	68